



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

830

Sluzbeni vespnik SR
Makedonije91001 Skopje
rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 12 ноември 1982

БЕЛГРАД

БРОЈ 68

ГОД. XXXVIII

Цена на овој број е 30 динари. — Претплатата за 1982 година изнесува 1.140 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. фах 226. — Телефони: Централна 650-135; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

727.

Динари

Врз основа на член 279 став 5 и член 286 став 2 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со член 4 од Законот за обезбедување средства за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/79) и со член 8 од Законот за средствата за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/80) Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 10 ноември 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА ШТО РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ГИ УПЛАТИЛЕ ЗА 1981 ГОДИНА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС ШТО ГО ПОГОДИ ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ВО 1979 ГОДИНА

1. Основата за валоризација на средствата за 1981 година ја претставуваат средствата што републиките и автономните покраини ги уплатиле за 1981 година до 15 јануари 1982 година и средствата што републиките и автономните покраини ги уплатиле за 1980 година по 15 јануари 1981 година, сведени на основата за валоризација според Одлуката за утврдување на структурата на средствата што ја претставуваат основата за валоризација на средствата за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на СР Црна Гора во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/81), и тоа:

	Динари
1) средства без обврска за враќање:	
— СР Босна и Херцеговина	640.426.491
— СР Македонија	287.923.030
— СР Словенија	884.076.432

— СР Србија без териториите на автономните покраини	1.287.128.798
— СР Хрватска	1.840.009.537
— СР Црна Гора	36.831.182
— САП Војводина	603.601.762
— САП Косово	75.516.570

2) средства во вид на кредити:

— СР Босна и Херцеговина	315.748.319
— СР Македонија	142.970.841
— СР Словенија	415.019.592
— СР Србија без териториите на автономните покраини	608.257.563

— СР Хрватска	665.344.860
— СР Црна Гора	43.194.370
— САП Војводина	298.970.069
— САП Косово	55.066.506

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се валоризираат според следната структура и тоа:

1) износот од 7.206.450.053 динари, односно 87,35% од вкупно утврдената основица за валоризација за 1981 година ќе се валоризира врз основа на зголемувањето на цените за градење со примена на индекс од 172,8% за цената за градење во 1981 година во однос на 1979 година;

2) износот од 1.043.635.869 динари, односно 12,65% од вкупно утврдената основа за валоризација за 1981 година ќе се валоризира врз основа на зголемувањето на цените на инвестиционата опрема со примена на индекс од 182,9%, за зголемувањето на цените на инвестиционата опрема во 1981 година во однос на 1979 година.

3. Средствата за валоризација за 1981 година утврдени со примена на индексите на цените и структурата, согласно со точка 2 од оваа одлука, изнесуваат 6.111.469.704 динари, и тоа:

1) износ од 4.226.692.447 динари — врз основа на средствата без обврска за враќање;

2) износ од 1.884.774.256 динари — врз основа на кредити.

Средствата од став 1 на оваа точка ќе ги обезбедат републиките и покраините, и тоа:

	Динари
1) средства за валоризација на средствата без обврска за враќање:	
— СР Босна и Херцеговина	474.234.893
— СР Македонија	213.447.969
— СР Словенија	655.157.329
— СР Србија, без териториите на автономните покраини	953.541.816
— СР Хрватска	1.363.108.314
— СР Црна Гора	64.245.725
— САП Војводина	447.184.061
— САП Косово	55.729.340
2) средства за валоризација на средствата што се даваат во вид на кредити:	
— СР Босна и Херцеговина	233.900.858
— СР Македонија	105.924.482
— СР Словенија	307.407.170
— СР Србија без териториите на автономните покраини	450.461.764
— СР Хрватска	492.869.252

	Динари
— СР Црна Гора	32.041.213
— САП Војводина	221.461.328
— САП Косово	40.711.189

4. Средствата од точка 3 на оваа одлука, на име валоризација за 1981 година, републиките и автономните покраини ќе ги уплатат согласно со член 8 ст. 2 и 3 од Законот за средствата за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 68
10 ноември 1982 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините.

Никола Кмезиќ, с. р.

728.

Врз основа на член 340 став 3 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА РАСПОРЕДОТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ВО СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Седмичното работно време од 42 часа во сојузните органи на управата и во сојузните организации и стручните и други служби на Сојузниот извршен совет се распоредува така што во четири работни дена дневното работно време да изнесува по 8 часови, а во еден работен ден (среда) — 10 часови.

2. Работното време почнува во 7,30, а завршува во 15,30 часот, односно во среда во 17,30 часот.

Во периодот од 1 април до 30 септември работното време почнува во 7,00 а завршува во 15,00 часот, односно во среда во 17,00 часот.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 468
4 ноември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

729.

Врз основа на член 55 став 3 од Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/78), член 114 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/78), член 156 од Законот за службата во вооружените сили („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/78) и член 21 став 2 од Законот за воената обврска („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/80 и 40/81), Сојузниот секретаријат за народна одбрана, пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ВОЕНОЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ

I — ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Военолекарските комисии се стручни тела на Сојузниот секретаријат за народна одбрана, на воените единици и воените установи на Југословенската народна армија.

Член 2

Военолекарските комисии вршат работи во врска со:

1) оценувањето на здравствената способност на кандидатите за школување во воени школи и за воени стипендисти, питомците — ученици на воени школи и на воените стипендисти;

2) оценувањето на здравствената способност за активна воена служба;

3) оценувањето на здравствената способност на војниците и на лицата во резервниот состав за воена служба и со давањето наоди и мислења за способноста на регрутите за воена служба;

4) остварувањето на здравствената заштита на војниците, питомците — ученици на воени школи, како и на воените стипендисти и членовите на нивното потесно семејство (брачен другар и деца);

5) остварувањето на правата од здравственото, пензиското и инвалидското осигурување на активните воени лица, на лицата што според законот со кој се уредува службата во вооружените сили на СФРЈ (во натамошниот текст: вооружените сили) имаат право на месечен паричен надомест поради престанок на службата по потреба на службата (во натамошниот текст: корисници на паричен надомест), на лицата што според прописите со кои се уредува пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници уживаат право на пензија (во натамошниот текст: уживатели на пензии) и на други лица што според прописите со кои се уредува здравственото осигурување на воените осигуреници се осигурени, како и на членовите на нивните семејства;

Военолекарските комисии вршат и други работи определени со сојузни закони и прописи донесени врз основа на тие закони.

Член 3

Наодот, оцената и мислењето за здравствената способност на лицата од член 2 став 1 на овој правилник, военолекарските комисии ги даваат врз основа на современите достигнувања на медицинската наука, со тоа што здравствената способност на лицата од член 2 став 1 точ. 1 и 2 се цени според Списокот на болестите, раните, повредите, оследите, телесните мани и недостатоци според кој се оценува здравствената способност за служба во Југословенската народна армија на активните воени лица, кандидатите за питомци — ученици на воени школи и воени стипендисти и на питомците — ученици на

воени школи и на воените стипендисти (во натамошниот текст: Список на болестите) кој се утврдува во Сојузниот секретаријат за народна одбрана, а лицата од точка 3 според мерилата за оценка на здравствената способност што ги пропиша Сојузниот извршен совет.

Наодот, оцената и мислењето за постоенето на болести кај лицата на служба во ЈНА и на членовите на нивните семејства што влијаат врз остварувањето на одделни права (промена на местото на службувањето, давање на користење стан и сл.), воените комисиите ги даваат во согласност со прописите со кои се утврдени тие права.

Член 4

Военолекарските комисии им даваат наод, оценка и мислење на органите што решаваат за правата од здравственото, пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, односно за остварувањето на здравствената заштита на војниците, питомците — ученици на воени школи, како и на воените стипендисти и на членовите на нивното потесно семејство, според прописите со кои се уредува здравственото, пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, односно здравствената заштита на војниците, питомците — ученици на воени школи, на воените стипендисти и на членовите на нивното потесно семејство.

II — ФОРМИРАЊЕ, СОСТАВ И НАДЛЕЖНОСТ НА ВОЕНОЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ

Член 5

За вршење на работите од член 2 на овој правилник се формираат: нижи воените комисии, виши воените комисии и Главната воените комисија.

Член 6

Нижите воените комисии се формираат при гарнизонските амбуланти, воените медицински центри, медицинско-регрутните центри, воените болници и при Воените медицински академии на ЈНА.

Командантот на армија, на воените морска област, односно на корпусот непосредно потчинет на сојузниот секретар за народна одбрана определува при кои гарнизонски амбуланти, воените медицински центри, медицинско-регрутните центри и воени болници се формираат комисиите од став 1 на овој член.

Член 7

Вишите воените комисии се формираат при командата на армија, на воените морска област, односно корпусот непосредно потчинет на сојузниот секретар за народна одбрана. При тие команди се формира по една виша воените комисија.

По исклучок од став 1 на овој член, командантот на армија, односно на воените морска област може, со одобрение од сојузниот секретар за народна одбрана, да формира уште една виша воените комисија.

Член 8

Главната воените комисија се формира при Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Член 9

Нижата воените комисија се состои од три члена. Два члена на комисијата се лекари и тоа, по можност, специјалист по општа медицина, интернист или невропсихијатар. Еден член на комисијата е офицер на служба во воената единица, односно воената установа при која се формира комисијата.

Претседателот и членовите на нижата воените комисија при гарнизонските амбуланти, воените медицински центри, медицинско-регрутните центри и воените болници ги именува командантот на армија, на воените морска област, односно на корпусот непосредно потчинет на сојузниот секретар за народна одбрана. Претседателот и членовите на нижата воените комисија при Воените медицински академии на ЈНА ги именува началникот на Воените медицински академии на ЈНА.

За претседател на нижата воените комисија се именува член на комисијата — лекар кој, по можност, е специјалист.

Член 10

Вишата воените комисија се состои од девет членови. Осум членови на комисијата се лекари од различни специјалности, а еден член на комисијата е офицер на служба во командата на армија, на воените морска област, односно на корпусот непосредно потчинет на сојузниот секретар за народна одбрана кој, по можност, е офицер од персоналниот орган на командата.

Претседателот и членовите на вишата воените комисија ги именува командантот на армија, на воените морска област, односно на корпусот непосредно потчинет на сојузниот секретар за народна одбрана.

За претседател на вишата воените комисија се именува член на комисијата — лекар кој е специјалист.

Член 11

Главната воените комисија се состои од единаесет членови, и тоа: осум членови на комисијата се лекари од различни специјалности, еден член е офицер на служба во Персоналната управа на Сојузниот секретаријат за народна одбрана, еден е лекар од Санитетската управа на Сојузниот секретаријат за народна одбрана, а еден е офицер од Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници.

Претседателот и членовите на Главната воените комисија ги именува сојузниот секретар за народна одбрана.

За претседател на Главната воените комисија се именува член на комисијата — лекар кој е специјалист.

Член 12

При именувањето на членовите на воените комисии, се именуваат и нивни заменици.

Замениците полноправно ги заменуваат членовите на воените комисии кога тие се спречени да учествуваат во работата на комисијата.

Член 13

Членот на една воените комисија (на нижата, вишата или на Главната) не може истовремено да биде член на која и да е друга воените комисија.

Член 14

Должноста на претседателот и на секретарот на Главната воените комисија, односно на претседателите и секретарите на вишите воените комисии, како и потребниот број на административен персонал за работа на тие комисии, се пропишува со формацијата.

Со актот за формирање нижата воените комисија се определува и лицето што ќе ги врши работите на секретарот на таа комисија.

Член 15

Со актот за формирање на нижки военолекарски комисији при гарнизонските амбуланти, военомедицинските центри и медицинско-регрутните центри се определуваат и подрачјата за кои ги вршат работите од своја надлежност.

Нижките военолекарски комисији при воените болници и при Военотомедицинската академија на ЈНА ги вршат работите од своја надлежност за лицата што се наоѓаат на лекување во тие здравствени установи и за лицата што им се упатени заради оцената на здравствената способност за воена служба.

Член 16

Вишите военолекарски комисији вршат работи од својата надлежност на подрачјето на командата при која се формираат.

Член 17

Главната военолекарска комисија ги врши работите од своја надлежност на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 18

Нижката военолекарска комисија ги врши следниве работи:

- 1) за питомците — ученици на воените школи:
 - а) дава мислење за потребата и начинот на лекувањето и за боледување до два месеца;
 - б) дава мислење за потребата од диетална исхрана во траење до шест месеци;
- 2) за регрутите:
 - а) дава наод и мислење за здравствената способност за воена служба на регрутот, на барање од старејината кој решава по жалбата на решението од регрутната комисија;
- 3) за војниците:
 - а) дава оценка за здравствената способност за воена служба;
 - б) дава мислење за потребата и начинот на лекувањето и за боледување до три месеца;
 - в) дава мислење за потребата од промена на родот, односно службата или местото на служењето на воениот рок;
- 4) за активните воени лица:
 - а) дава наод, оценка и мислење за потребата од ослободување од вршење должноста на орган на внатрешната служба во траење до шест месеци, наведувајќи ја должноста од која се ослободува;
 - б) дава оценка во врска со приговорот на оцената што ја дал лекар поединец, односно на фактичната состојба што тој лекар ја утврдил;
 - в) дава оценка за здравствената способност за воена служба на лице во резервниот состав;
 - г) дава оценка за здравствената способност за воена служба на државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија кои, според одредбите на законот со кој се утврдува воената обврска, подлежат на ревизионен преглед;
 - д) дава мислење за потребата од користење на превоз според прописите со кои се уредуваат надоместите на патните и другите трошоци во ЈНА.

При остварувањето на правата од здравственото, пензиското и инвалидското осигурување на лицата од член 2 точка 5 на овој правилник, нижката воено-

лекарска комисија ги врши работите за кои е надлежна според прописите со кои е уредено здравственото, пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници.

Член 19

Вишната военолекарска комисија ги врши следниве работи:

- 1) дава оценка за здравствената способност на кандидатите за школување во воени школи и на кандидатите за воени стипендисти;
- 2) дава оценка за здравствената способност на питомците — ученици на воени школи и на воените стипендисти;
- 3) за активните воени лица:
 - а) дава оценка за способноста за активна воена служба;
 - б) дава мислење за потребата од промена на местото на службувањето поради непозволно влијание на климатските услови врз здравствената состојба на активно воено лице или врз здравствената состојба на член на неговото семејство, или поради лекување во друго место на активно воено лице или на член на неговото семејство;
 - в) дава мислење во врска со преквалификација за преведување во друг род, односно служба;
 - г) дава наод, оценка и мислење за потребата од ослободување од вршење должноста на орган на внатрешната служба во траење преку шест месеци или трајно, наведувајќи ја должноста од која се ослободува;
 - д) дава мислење, во смисла на член 296 став 1 од Законот за службата во вооружените сили, дека болеста ќе трае подолго од шест месеци;
 - е) дава мислење за потребата од отсутствување за закрепнување на активните воени лица;
- 4) дава мислење за здравствената состојба на активно воено лице, на корисник на паричен надомест, на уживател на пензија и на граѓанско лице на служба во ЈНА или на член на нивното семејство, што е од влијание при одлучувањето за давање стан на користење;
- 5) дава наод, оценка и мислење за телесно оштетување на активно воено лице, на корисник на паричен надомест и на уживател на пензија;
- 6) дава наод, оценка и мислење за неопходната потреба од постојана помош и нега од страна на друго лице за корисник на паричен надомест, уживател на пензија и за деца на воените осигуреници;
- 7) дава наод, оценка и мислење за способноста за работа или за школување на децата и за способноста за стопанисување на другите членови на семејството на активните воени лица, на корисниците на паричен надомест и на уживателите на пензиите;
- 8) дава оценка во врска со приговорот на оцената што ја дала нижката военолекарска комисија во прв степен;
- 9) ја испитува, по барање за ревизија, правилноста на оцената што ја дала нижката военолекарска комисија и дава своја оценка, освен ако оцената на нижката военолекарска комисија е дадена по повод приговорот на оцената на лекарот — поединец, односно по повод жалбата на решението од регрутната комисија или по барањето за ревизија на оцената што ја дала регрутната комисија;
- 10) дава наод, оценка и мислење за степенот на телесното оштетување во врска со остварувањето на еднократна парична помош.

При остварувањето на правата од здравственото, пензиското и инвалидското осигурување на лицата од член 2 точка 5 на овој правилник, вишната воено-

лекарска комисија ги врши работите за кои е надлежна според прописите со кои е уредено здравственото, пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници.

Член 20

Главната военолекарска комисија ги врши следниве работи:

- 1) дава оценка по приговорот на оцената што ја дала вишата военолекарска комисија во прв степен;
- 2) ја испитува, по барање за ревизија, правилноста на оцената што ја дала вишата военолекарска комисија и дава своја оценка, освен ако оцената на вишата военолекарска комисија е дадена по повод приговор на оцената на нижата военолекарска комисија, односно по повод барање за ревизија на оцената што ја дала нижата военолекарска комисија;
- 3) дава наод, оценка и мислење во втор степен во постапката за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување на воепите осигуреници на барање од стручната служба на Заседницата за социјално осигурување на воените осигуреници.

При остварувањето на правата од здравственото, пензиското и инвалидското осигурување на лицата од член 2 точка 5 од овој правилник, Главната военолекарска комисија ги врши работите за кои е надлежна според прописите со кои е уредено здравственото, пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници.

Главната военолекарска комисија ја следи работата на нижите и вишите военолекарски комисии и дава стручни упатства за работа на тие комисии.

III — УПАТУВАЊЕ НА ВОЕНОЛЕКАРСКИ КОМИСИИ

Член 21

Кандидатите за питомци — ученици на воени школи, ги упатуваат на военолекарски комисии соодветните воени школи и првостепените военотериторијални органи.

Кандидатите за воени стипендисти на военолекарски комисии ги упатува воената единица или воената установа која води евиденција за воените стипендисти.

Член 22

Питомците — ученици на воени школи, војниците и активните воени лица се упатуваат на военолекарска комисија според одредбите на правилата со кои се регулира внатрешниот ред и односите во вршењето на воената служба во вооружените сили.

Лицата од став 1 на овој член што се наоѓаат на стационарно лекување во воена здравствена установа на военолекарска комисија ги упатува воената здравствена установа кај која тие се на лекување.

По исклучок од став 2 на овој член, активното воено лице што се наоѓа на стационарно лекување во воена здравствена установа на военолекарска комисија, го упатува заради оценка на способноста за активна воена служба, воената единица, односно воената установа кај која тоа лице е на служба.

Член 23

Воените стипендисти на военолекарска комисија ги упатува надлежната воена единица или воената установа која води евиденција за воените стипендисти.

Член 24

Регрутите и лицата во резервниот состав се упатуваат на военолекарска комисија според сојузните прописи со кои се уредува воената обврска.

Член 25

Активните воени лица, корисниците на паричен надомест и уживателите на пензии и другите лица осигурани според прописите со кои се уредува здравственото осигурување на воените осигуреници, како и членовите на нивните семејства — во врска со остварувањето на правата од здравственото, пензиското и инвалидското осигурување, ги упатува на военолекарска комисија воената единица или воената установа односно органот кој, според прописите со кои се уредува здравственото, пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, е надлежен за решавањето на тие права.

Член 26

При упатувањето на лицата од чл. 21 до 25 на овој правилник на военолекарска комисија се доставува и образецот СнСл ВЛК-1 или СнСл ВЛК-3, што се отпечатени кон овој правилник и претставуваат негов составен дел како и соодветна медицинска документација.

Како медицинска документација, во смисла на став 1 од овој член, се подразбираат наодите на систематските и специјалистичките лекарски прегледи и лабораториските, рендгенските и други наоди, издадени од надлежниот лекар, воена или од друга здравствена установа.

Член 27

Кон медицинската документација за лицето од член 21 на овој правилник, што се упатува на военолекарска комисија, се прилага и изјава од тоа лице или од неговиот законски застапник за евентуалните поранешни заболувања, повреди, лекување или оценка на способноста за воена служба.

Покрај изјавата од став 1 на овој член, надлежната воена единица или воената установа прибавува и доставува до военолекарската комисија и други податоци за лицето од член 21 на овој правилник, што можат да влијаат врз донесувањето на оцената.

Член 28

Заради упатување на военолекарска комисија на лицата од чл. 22 до 25 на овој правилник, надлежниот орган односно надлежниот лекар, покрај медицинската документација, прибавува и други податоци што можат да бидат од влијание при давањето на наодот, оцената и мислењето и ги доставува до комисијата.

Член 29

Војниците што се упатуваат на военолекарска комисија заради оценка на способноста за воена служба, претходно задолжително се упатуваат на соодветен специјалистички преглед во воена болница, во Военомедицинската академија, односно во военомедицински центар, ако таков преглед веќе не е извршен.

Активното воено лице што се упатува на военолекарска комисија, заради оценка на способноста за активна воена служба претходно се упатува на систематски специјалистички лекарски преглед.

Член 30

Ако военолекарската комисија дава наод, оценка и мислење за здравствената способност за служба во вооружените сили или за телесното оштетување на военото лице поради рана, повреда или

озледа, или поради оштетување на организмот настанато од болест што е непосредна последица од вршење на воената служба, воената единица односно воената установа покрај медицинската документација доставува и податоци за околностите под кои тоа лице е повредено односно заболело.

Член 31

Военолекарската комисија му доставува на лицето за кое треба да се даде наод, оценка и мислење позив за преглед, образец СнСл ВЛК-5, што е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел, во рок од 30 дена од денот на приемот на предметот, преку органот што е надлежен за упатувањето на тоа лице на преглед, водејќи притоа сметка на тоа лице да му се обезбеди доволно време да се подготви за прегледот и навремено да допатува во местото во кое се врши прегледот.

По исклучок од став 1 на овој член, позивот за преглед военолекарската комисија му го доставува непосредно на лицето за кое треба да се даде наод, оценка и мислење, заради остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување.

Во позивот се назначува местото и времето на прегледот, како и предупредување на лицето за кое треба да се даде наод, оценка и мислење дека е должно да се јави на позивот. Ако повиканото лице од неоправдани причини не ѝ се јави на преглед на военолекарската комисија во определено време, комисијата може својот наод, оценка и мислење да ги даде врз основа на расположивата документација.

IV — РАБОТА НА ВОЕНОЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ

Член 32

Со работата на военолекарската комисија раководи претседател.

Член 33

Нижата военолекарска комисија дава свој наод, оценка и мислење кога заседава во полн состав, а вишата и Главната военолекарска комисија — кога заседаваат во составот пропишан во чл. 34 и 35 од овој правилник.

Наодот, оцената и мислењето военолекарската комисија ги дава со мнозинство на гласови од членовите што одлучуваат за конкретниот предмет.

Членот на военолекарската комисија кој не ќе се согласи со мислењето на мнозинството на членовите на комисијата, може да го издвои своето мислење, што е должен писмено да го образложи. Образложението се прилага кон наодот, оцената и мислењето и претставува нивни составен дел.

Член 34

Вишата военолекарска комисија работи во состав од најмалку пет членови. Еден член е офицер на служба во единицата при која комисијата е формирана, а еден член на комисијата е лекар специјалист за онаа гранка на медицината од која во конкретниот предмет се дава наод, оценка и мислење.

Составот на вишата военолекарска комисија за работа по конкретни предмети го определува претседателот на комисијата.

Член 35

Главната военолекарска комисија работи во состав од најмалку пет членови. Еден член е лекар специјалист за онаа гранка на медицината од која во конкретниот предмет се дава наод, оценка и мислење.

Составот на Главната военолекарска комисија за работа во врска со конкретни предмети го определува претседателот на комисијата.

Член 36

При давањето на наод, оценка и мислење военолекарските комисии можат да побараат мислење од одделни воени или други лекари специјалисти и од други лица (во натамошниот текст: консултанти).

Член 37

Военолекарската комисија дава свој наод, оценка и мислење врз основа на непосреден преглед, медицинска документација и други податоци потребни за давањето наод, оценка и мислење.

Наодот, оцената и мислењето военолекарската комисија може да ги даде и без непосреден преглед, во случаите предвидени со овој правилник.

Член 38

Наодот, оцената и мислењето што ги дава военолекарската комисија треба да бидат јасни, потполни, подробно образложени во поглед на документацијата што е користена и во согласност со начелата и достигнувањата на медицинската наука.

Член 39

При давањето на наод, оценка и мислење военолекарските комисии даваат дијагноза и на латински јазик.

Член 40

Претседателот на военолекарската комисија, по приемот на предметот заради давање наод, оценка и мислење, го разгледува предметот и ако најде дека доставената документација е потполна, закажува седница на комисијата и за тоа го известува лицето за кое треба да се даде наод, оценка и мислење и органот надлежен за упатувањето на тоа лице на военолекарска комисија.

Ако најде дека доставената документација е непотполна, претседателот на военолекарската комисија може да го упати лицето за кое треба да се даде наод, оценка и мислење на дополнителен лекарски преглед во воена или друга здравствена установа или да бара дополние на предметот.

Член 41

Ако военолекарската комисија во постапката за давање наод, оценка и мислење најде дека доставената документација е непотполна, постапува во смисла на член 40 став 2 од овој правилник.

Член 42

Воената единица, воената установа, односно военолекарската комисија на која предметот и е вратен заради дополние е должна да постапи во смисла на барањето за дополние на документацијата.

Член 43

Во првостепената постапка, военолекарската комисија дава свој наод, оценка и мислење, врз основа на непосреден преглед на лицето, освен во случајот од чл. 45 и 47 на овој правилник, на медицинската документација и на другите податоци потребни за давање на наодот, оцената и мислењето.

Член 44

Во второстепената постапка, военолекарската комисија може својот наод, оценка и мислење да ги даде и без непосреден преглед на лицето, ако најде дека таков преглед не е неопходен.

Кога военолекарската комисија дава, во второстепената постапка, свој наод, оценка и мислење за здравствената способност за активна воена служба

или за утврдување и распоредување на телесните оштегувања на активните воена лица, должна е да изврши и непосреден преглед на лицето за кое дава наод, оценка и мислење.

Член 45

За лице што се наоѓа на лекување во воена здравствена установа, военолекарската комисија може да даде свој наод, оценка и мислење врз основа на медицинската документација на воената здравствена установа во која е на лекување тоа лице, освен во случајот од член 44 став 2 на овој правилник.

Покрај документацијата што ѝ ја доставува на военолекарската комисија во смисла на став 1 од овој член, воената здравствена установа доставува и други податоци потребни за давање на наодот, оцената и мислењето.

Член 46

Ако лицето за кое военолекарската комисија треба да даде наод, оценка и мислење не е способно, поради својата здравствена состојба, непосредно да ѝ се јави на комисијата заради преглед може, на предлог од лекарот што го лекува тоа лице, да го прегледа военолекарската комисија односно лекар — член на комисијата специјалист од соодветна специјалност или консултант во неговиот стан или во здравствената установа во која се наоѓа на лекување.

Ако прегледот од став 1 на овој член го извршил лекар-член на комисијата или консултант, военолекарската комисија дава наод, оценка и мислење врз основа на наодот и извештајот од тој лекар.

Член 47

За лице што се наоѓа во странство военолекарската комисија дава свој наод, оценка и мислење врз основа на предлог, наод и извештај од лекарот што го лекува тоа лице во странство, како и врз основа на друга документација потребна за давање на наодот, оцената и мислењето.

Ако военолекарската комисија најде дека е тоа потребно, ќе го повика лицето од став 1 на овој член заради непосреден преглед.

Член 48

Ако военолекарската комисија најде дека за давање наод, оценка и мислење е потребно или е задолжително лицето непосредно да се прегледа или детално да се испита во специјализирана здравствена установа (клиника, институт и сл.), ќе го упати тоа лице во соодветна воена или друга здравствена установа, заради таков преглед односно испитување.

Член 49

Наодот, оцената и мислењето военолекарската комисија ѝ ги доставува на воената единица или воената установа, односно на органот што ѝ го доставил предметот или што ѝ го упатил на преглед лицето за кое се дадени наодот, оцената и мислењето.

Наодот, оцената и мислењето на военолекарската комисија непосредно му ги соопштува и врачува и на лицето што го прегледала. На лицето што не го прегледала, военолекарската комисија му го доставува наодот, оцената и мислењето преку органот што ѝ го доставил предметот на комисијата.

Член 50

Ако военолекарската комисија утврди дека лекувањето на лицето за кое треба да се даде наод,

оценка и мислење не е завршено, ѝ го враќа предметот на воената единица, воената установа или на органот што го доставил заедно со упатство до надлежниот лекар за натамошно лекување на тоа лице.

Член 51

Военолекарските комисии даваат наод, оценка и мислење дури откако сите членови на комисијата ќе се запознаат со медицинската документација што се наоѓа во предметот и откако ќе се изврши преглед на лицето за кое треба да се даде наод, оценка и мислење, ако таков преглед, според одредбите од овој правилник, треба да се врши.

Член 52

При оценувањето на здравствената способност на кандидатите за школување во воените школи и за воените стипендисти, военолекарската комисија дава една од следните оценки:

- 1) способен за питомец — ученик на воена школа, односно за воен стипендист;
- 2) неспособен за питомец — ученик на воена школа, односно за воен стипендист.

Член 53

При оценувањето на здравствената способност на питомците — ученици на воени школи и на воените стипендисти, военолекарската комисија дава една од следните оценки:

- 1) способен за питомец — ученик на воена школа, односно за воен стипендист;
- 2) неспособен за питомец — ученик на воена школа, односно за воен стипендист.

Питомец — ученик на воена школа и воен стипендист огласен за неспособен за питомец — ученик на воена школа, односно за воен стипендист подлежат на оценка на способноста за воена служба според Законот за воената обврска.

Член 54

При оценувањето на здравствената способност на питомец — ученик на воена школа, военолекарската комисија, покрај оцената што ја дала во смисла на член 53 од овој правилник, дава и едно од следните мислења:

- 1) заболел, ранет, повреден или озледен за време на школувањето во военото училиште во својство на питомец — ученик;
- 2) заболел пред стапувањето во воената школа, но настапило влошување на таа болест за време на школувањето во воената школа;
- 3) не може сигурно да се заклучи дека болеста настапила за време на школувањето во воената школа, но може да се заклучи дека болеста се влошила за време на школувањето во воената школа.

При давањето на мислењето од став 1 на овој член, военолекарската комисија дава и мислење за тоа дали раната, повредата или озледата се добиени при вршењето на служба или во врска со службата, односно дали болеста или влошувањето на болеста е непосредна последица од вршењето на воена служба.

Член 55

Ако утврди дека воениот стипендист е неспособен за активна воена служба, военолекарската комисија дава мислење за неговата способност за вршење на работите во рамките на службата за која се школува.

Мислењето на военлекарската комисија, во смисла на став 1 од овој член, може да биде:

- 1) способен за вршење на работите во рамките на службата за која се школува;
- 2) неспособен за вршење на работите во рамките на службата за која се школува.

Член 56

Здравствената способност на питомците на воените школи и на воените стипендисти во последната година на школувањето — студиите, во зависност од прогнозата на конечниот исход на болеста или повредата, може да се оценува според критериумите за оценка на способноста на активните воени лица.

Член 57

При оценувањето на способноста за воена служба на војниците и лицата во резервниот состав и при давањето наод и мислење за регрутите, воено-лекарската комисија дава една од следните оценки, односно мислења:

- 1) способен за воена служба;
- 2) ограничено способен за воена служба;
- 3) привремено неспособен за воена служба;
- 4) неспособен за воена служба.

Член 58

При оценувањето на способноста за воена служба на војник и на лице во резервниот состав, воено-лекарската комисија, покрај оцената што ја дала во смисла на член 57 од овој правилник, дава и едно од следните мислења:

- 1) заболел односно е ранет, повреден или озледен за време на службата во вооружените сили;
- 2) заболел пред стапувањето во вооружените сили, но болеста се влошила за време на службата во вооружените сили;
- 3) не може сигурно да се заклучи дека болеста настанала за време на службата во вооружените сили, но болеста се влошила за време на службата во вооружените сили.

При давањето на мислењето од став 1 на овој член, воено-лекарската комисија дава и мислење за тоа дали раната, повредата или озледата се задобиени при вршењето на служба или во врска со службата во вооружените сили и дали болеста односно влошувањето на болеста настанало како непосредна последица од вршењето на воена служба.

Член 59

При оценувањето на способноста за активна воена служба на активните воени лица, воено-лекарската комисија дава една од следните оценки:

- 1) способен за активна воена служба;
- 2) ограничено способен за активна воена служба;
- 3) трајно неспособен за активна воена служба.

Член 60

Ако дава оценка за ограничена способност за активна воена служба на активно воено лице, воено-лекарската комисија дава и едно од следните мислења во однос на должноста што ја врши тоа лице:

- 1) способен за должноста што ја врши;
- 2) ограничено способен за должноста што ја врши;
- 3) неспособен за должноста што ја врши.

Кога дава оценка во смисла на став 1 од овој член, воено-лекарската комисија ги наведува и работите, односно должностите што тоа лице не може да ги врши според објаснението дадено во Списокот на болестите.

Член 61

Ако донесува оценка за ограничена способност, односно трајна неспособност за активна воена служба на активно воено лице, воено-лекарската комисија дава и едно од следните мислења:

- 1) ограничената способност, односно трајната неспособност за активна воена служба е последица од рана, повреда или озледа што настанала при вршењето на службата или во врска со службата во вооружените сили;
- 2) ограничената способност односно трајната неспособност за активна воена служба е последица од рана, повреда или озледа што не настанала при вршењето на службата или во врска со службата во вооружените сили;
- 3) ограничената способност, односно трајната неспособност за активна воена служба е последица од професионална болест;
- 4) ограничената способност, односно трајната неспособност за активна воена служба е последица од болест што не е професионална болест.

Член 62

Ако лицето чија здравствена способност се оценува заболело од повеќе болести или има повеќе повреди, најнапред се утврдува најтешката болест или повреда, а потоа и сите други болести или повреди.

Член 63

Ако кај лицето чија здравствена способност се оценува е утврдена болест што не е наведена во Списокот на болестите, воено-лекарската комисија дава свој наод, оценка и мислење спрема слична болест што е наведена во Списокот на болестите.

Член 64

Ако утврди дека испитувањето и лекувањето на активното воено лице за кое треба да се даде оценка за способност за активна воена служба не е завршено, воено-лекарската комисија може да определи, односно да му го продолжи боледувањето на тоа лице независно од тоа каква оценка на способноста би требало да се даде според Списокот на болестите.

Одредбите од став 1 на овој член не се однесуваат на лицата од член 397 став 1 точка 2 и од член 398 од Законот за службата во вооружените сили.

Член 65

Војник што е на задолжително служење на воениот рок или лице во резервниот состав што е на воена вежба во вооружените сили што ќе го огласи за неспособно за воена служба, воено-лекарската комисија го враќа заедно со оцената и мислењето во воената единица, односно воената установа што го упатила, заради оценување на способноста.

Ако лицето од став 1 на овој член се наоѓа на лекување во воена здравствена установа, а неговата здравствена состојба (неподвижен, бацилоносец, опасен за околината, потребна строга диетална исхрана и сл.) не допушта да се упати во воена единица или воена установа, управата на воената здравствена установа ќе ја достави оцената на воено-

лекарската комисија до воената единица или воената установа кај која тоа лице, било на служба пред упатувањето во воената здравствена установа и ќе го задржи на лекување до добивањето на решение за прекинување на служењето на воениот рок, односно за отпуштањето на тоа лице од Југословенската народна армија.

Член 66

Војник и лице во резервниот состав на кои ќе им престане воената служба за време додека се наоѓаат на лекување во воената здравствена установа, се упатуваат на военолекарска комисија заради оценување на способноста за служба во резервниот состав.

Член 67

Военолекарската комисија што дала мислење дека на питомец-ученик на воена школа и на војник им е потребно боледување, предлага дали питомецот — ученик на воена школа, односно војникот ќе го помине боледувањето надвор од воената единица или воената установа.

Ако военолекарската комисија предложи лицето од став 1 на овој член да го помине боледувањето надвор од воената единица или воената установа, го упатува тоа лице во воената единица, односно воената установа кај која е на служба.

По исклучок, ако лицето од став 1 на овој член преболело акутно или заразно заболување или неговата здравствена состојба не дозволува да патува до местото во кое се наоѓа воената единица или воената установа кај која е на служба, воената здравствена установа во која тоа лице е на лекување може непосредно да го упати во местото во кое треба да го помине боледувањето, за што ја известува односната воена единица или воената установа.

Член 68

Ако утврди дека треба на војник боледувањето да му го продолжи преку три месеца, военолекарската комисија дава оценка за неговата способност за воена служба во смисла на член 57 од овој правилник.

Член 69

За ограничено способно за служба во вооружените сили, военолекарската комисија го оценува она воено лице кај кое ќе утврди дека неговата здравствена состојба е таква што поради болест, рана, повреда или озледа, телесна мана или недостаток не е способно да извршува некои должности во врска со вршењето на службата во вооружените сили.

Во случаите од став 1 на овој член, военолекарската комисија во својата оценка и мислење определува кои должности во врска со службата во вооружените сили не може да ги врши тоа лице.

Ограничената способност се определува за определено време (од една до четири години) или трајно ако се утврди дека постојната здравствена состојба ќе биде трајна.

Член 70

За привремено неспособно за воена служба, военолекарската комисија го оценува оној војник и лице во резервниот состав кај кое ќе утврди дека здравствената состојба, поради болест, озледа или повреда односно поради нивните последици е од таква природа што да постои можност дека, во подолг

период, утврдената здравствена состојба да му се подобри во таа мера што ќе може биз штета по здравјето да ја врши воената служба.

Привремената неспособност се определува во траење од една до четири години.

При донесувањето на оценка за привремена неспособност за воена служба, военолекарската комисија во се ќе се придржува кон одредбите од член 35 на Законот за воената обврка.

Член 71

За неспособно за служба во вооружените сили, военолекарската комисија го оценува она воено лице кај кое ќе утврди болест, рана, повреда или озледа или нивна последица односно телесна мана или недостаток, кои се од таква природа што да не можат да се излечат, односно отстранат, а поради кои не е во состојба да врши служба во вооружените сили.

Член 72

При донесувањето на оценка за привремено неспособен за воена служба и на оценка неспособен за воена служба кај војник, военолекарската комисија, покрај болестите наведени во Списокот на болестите, ќе ги земе предвид и општото ниво на физичките и функционалните способности и работително-активностите и физичките напори што војникот ги има или ги имал пред стапувањето во ЈНА.

Член 73

Во постапката за оценување на способноста за служба во вооружените сили, военолекарската комисија во прв степен го пополнува образецот СлСл ВЛК-2, што е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел, во кој ги внесува:

1) називот на военолекарската комисија и на воената единица, односно воената установа при која е формирана комисијата;

2) личните податоци за лицето за кое се дава оценка и мислење;

3) оцената и мислењето што ги дава комисијата;

4) мислењето дали активното воено лице кое е огласено за ограничено способно за активна воена служба, е способно, ограничено способно или неспособно за должноста што ја врши;

5) назначувањето на точката на Списокот на болестите;

6) дијагнозата, со потребните специјалистички, лабораториски и други наоди што ја поткрепуваат и дополнуваат дадената дијагноза;

7) за војниците, лицата во резервниот состав и питомците-ученици, мислење дали болеста односно раната, повредата или озледата настанала пред или за време на службата во вооружените сили, како и мислење дали раната, повредата или озледата е добиена при вршењето на службата во врска со службата во вооружените сили и дали болеста односно влошувањето на болеста настанала како непосредна последица од вршењето на воена служба;

8) за активните воени лица, мислење дали ограничената способност, односно трајната неспособност за активна воена служба е предизвикана од рана, повреда или озледа и за околностите под кои тие настанале, како и мислење за болеста или за професионалната болест;

9) мислење дали лекувањето е завршено односно мислење за натамошното лекување;

10) потребното образложение во врска со дадената оценка и мислење;

11) документацијата што ја користела комисијата;

12) поука за правото на изјавување приговор на дадената оценка и мислење.

Член 74

Во постапката за оценување на способноста за служба во вооружените сили, военолекарската комисија во втор степен го пополнува образецот СнСл ВЛК-2 во кој, покрај податоците од член 73 на овој правилник, внесува и:

1) мислење за правилноста на оцената и мислењето што ги дала военолекарската комисија во прв степен;

2) оценка и мислење за спорните прашања по изјавениот приговор или во постапката на ревизија;

3) оценка и мислење за битните факти што не се разгледани во првостепената постапка (ново заболување или повреда, промена на здравствената состојба и сл.).

Член 75

При давањето наод, оценка и мислење за болеста што влијае врз остварувањето на правата во врска со службата на воените лица (член 3 став 2 од овој правилник), военолекарската комисија го пополнува образецот СнСл ВЛК-4, што е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел, во кој ги внесува податоците од член 73 точ. 1, 2, 3, 6, 10 и 11 на овој правилник.

Ако военолекарската комисија утврди неспособност на активното воено лице за вршење на определени должности или работи, го определува и времето на траењето на таа неспособност.

Член 76

При донесувањето на наод, оценка и мислење за телесното оштетување врз основа на кое лицето од член 19 став 1 точка 5 на овој правилник го остварува правото на паричен надомест за телесно оштетување, военолекарската комисија ги утврдува и распоредува телесните оштетувања според Листата на телесните оштетувања односно Листата на професионалните болести што се утврдени со прописите за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници.

При донесувањето на наодот, оцената и мислењето за оштетување на организмот во врска со остварување на правото на еднакратна помош на лицата од член 19 став 1 точка 10 на овој правилник, военолекарската комисија го утврдува и распоредува процентот на оштетувањето на организмот според Листата на процентите на воениот инвалидитет пропишана со Правилникот за утврдување на процентот на воениот инвалидитет, („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/82).

Член 77

Процентот на телесното оштетување, утврден во смисла на член 76 од овој правилник, военолекарската комисија го означува со броеви и букви.

Член 78

Кога ќе утврди телесно оштетување кај лице, военолекарската комисија го пополнува образецот СнСл ВЛК-4 во кој, покрај податоците од член 73 точ. 1, 2, 3, 6, 10 и 11 на овој правилник, го внесува и:

1) назначувањето на соодветниот број од Листата на телесните оштетувања, од Листата на професионалните болести односно Листата на процентите на воениот инвалидитет;

2) мислењето дали оштетувањето на организмот настапило поради рана, повреда или озледа, односно болест која настанала како непосредна последица од вршењето на конкретна воена служба, односно конкретни услови под кои ја вршело таа должност;

3) мислењето кога настапило телесното оштетување;

4) мислењето за потребата и за времето на повторниот комисииски преглед, заради давање наод, оценка и мислење за телесното оштетување;

Член 79

Способноста за стопанисување на членовите на семејството, односно способноста за работа или школување на децата на воените осигуреници и уживателите на пензии во постапката за остварување на правата од здравственото, пензиското и инвалидското осигурување, военолекарската комисија ја оценува според прописите со кои се уредува пензиското, инвалидското и здравственото осигурување на воените осигуреници и со начелата на медицинската наука, водејќи притоа сметка за занимањето и годините на животот на тие лица, како и за другите факти и околности кои влијаат врз способноста за работа, односно стопанисување.

Кога ќе ја оцени способноста за работа, школување, односно стопанисување во смисла на став 1 од овој член, военолекарската комисија го пополнува образецот СнСл ВЛК-4 во кој, покрај податоците од член 73 точ. 1, 2, 3, 6, 10 и 11 на овој правилник, го внесува и:

1) мислењето за времето на настапувањето на неспособноста за работа, односно стопанисување;

2) мислењето за времето на настанувањето и траењето на неспособноста за школување;

3) мислењето за потребата и за времето за давање повторен наод, оценка и мислење за способноста за работа, односно за стопанисување или за школување.

Член 80

Потребата од постојана нега и помош од страна на друго лице, односно исполнувањето на условите во поглед на здравствената состојба за стекнување на правото на додаток за помош и нега, военолекарската комисија ја оценува според прописите за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници и во согласност со начелата на медицинската наука.

Кога ќе даде наод, оценка и мислење во смисла на став 1 од овој член, военолекарската комисија го пополнува образецот СнСл ВЛК-4 во кој, покрај податоците од член 73 точ. 1, 2, 3, 6, 9, 10 и 11 на овој правилник, го внесува и мислењето за времето кога настапила потребата од постојана нега и помош од страна на друго лице, кога треба повторно да даде наод, оценка и мислење за потребата од постојана нега и помош од страна на друго лице, односно за постоењето на услови во поглед на здравствената состојба за користењето на правото на додаток за нега и помош.

V — ПРИГОВОР НА НАОДОТ, ОЦЕНАТА И МИСЛЕЊЕТО НА ВОЕНОЛЕКАРСКАТА КОМИСИЈА

Член 81

На наодот, оцената и мислењето што во прв степен ги дала военолекарската комисија може да се изјави приговор.

По исклучок од став 1 на овој член против наодот, оцената и мислењето што ги дала военолекарската комисија во постапката за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници и во постапката за оценување на здравствената способност на кандидатите за питомци — ученици на воени школи и на кандидатите за воени стипендисти, приговор не може да се изјави.

Член 82

Приговорот се поднесува:

1) во постапката за остварување на правата од здравственото осигурување на воените осигуреници и на членовите на нивните семејства — во рокот пропишан со законот со кој се уредува здравственото осигурување на воените осигуреници;

2) во други случаи — во рок од 15 дена.

Приговорот се изјавува усно или се поднесува писмено преку воената единица или воената установа, односно органот што го упатил тоа лице до военолекарската комисија, преку военолекарската комисија што дала оценка и мислење или непосредно до вишата военолекарска комисија до која се поднесува приговорот.

Органот на кого приговорот му е изјавен усно е должен да состави за тоа службена забелешка во која ја назначува содржината на приговорот.

Член 83

По приговорот врз оцената и мислењето што во прв степен ги дала нижата военолекарска комисија решава вишата военолекарска комисија, а по приговорот врз оцената и мислењето што во прв степен ги дала вишата военолекарска комисија решава Главната военолекарска комисија.

Оцената и мислењето што ги дала надлежната военолекарска комисија по повод на приговорот се конечни.

Член 84

Военолекарската комисија е должна веднаш да го земе во постапка приговорот заради давање оценка, а најдоцна во рок од 30 дена од приемот на приговорот.

Оцената што ја дава во врска со приговорот военолекарската комисија ја доставува до лицето што изјавило односно поднесло приговор, до воената единица или воената установа, односно до органот надлежен за упатувањето на тоа лице до военолекарската комисија и до военолекарската комисија што дала оценка и мислење во прв степен.

VI — БАРАЊЕ ЗА РЕВИЗИЈА НА ОЦЕНАТА

Член 85

Барање за ревизија на оцената, што ја дала военолекарската комисија во прв степен покренува органот надлежен за поведување ревизија.

Во постапката за оценување на способноста на воените лица за служба во вооружените сили или во постапката за остварувањето на посебни права во врска со службата на тие лица, барање за ревизија на оцената што во прв степен ја дала нижата или вишата военолекарска комисија може, во рок од 30 дена од денот на приемот на оцената, да покрене старешината на воената единица или на воената установа на положба командант на полк или на повисока положба кај која военото лице е на служба.

Барање за ревизија на оцената, во смисла на став 2 од овој член, може да покрене и претседате-

лот на Главната военолекарска комисија во рок од 12 месеци од денот на давањето на оцената.

Член 86

Ревизија за оцената што во прв степен ја дала нижата военолекарска комисија врши вишата военолекарска комисија, а ревизија оцената што во прв степен ја дала вишата военолекарска комисија врши Главната военолекарска комисија.

Член 87

Откако ќе го прими барањето за ревизија во смисла на чл. 85 и 86 од овој правилник, надлежната военолекарска комисија е должна да даде оценка и мислење.

VII — ДРУГИ ОДРЕДБИ

Член 88

Военолекарската комисија има свој штембил и печат, кои го содржат називот на комисијата и воената пошта на воената единица, односно воената установа при која е формирана таа.

Нижата военолекарска комисија при гарнизонска амбуланта, военомедицински и медицинско-регурген центар, при воена болница или при Военемедицинската академија на ЈНА го има називот на воената здравствена установа при која е формирана.

Службената преписка и канцелариското работење военолекарската комисија ги води според прописите со кои е регулирана службената преписка и канцелариското работење во Југословенската народна армија.

Член 89

Начинот на водењето евиденција, документацијата и известувањето на военолекарската комисија го уредува организациската единица на Сојузниот секретаријат за народна одбрана надлежна за санитетско обезбедување.

Член 90

Просториите и средствата потребни за работа на военолекарската комисија ги обезбедува воената единица, односно воената установа при која е формирана комисијата.

VIII — ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 91

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за военолекарските комисии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/73).

Член 92

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. в. п. бр. 42

12 октомври 1982 година

Белград

Сојузен секретар за
народна одбрана
адмирал,

Бранко Мамула, с. р.

(Штембил)

Образец СлСл ВЛК-1

УПАТ ЗА ВОЕНОЛЕКАРСКА КОМИСИЈА

(за оцена на способноста на воените лица за воена служба)

(Назив на ВЛК на која се упатува)

1 Презиме, татково име и име			
2 Чин		3 Воена пошта и место	
4 Датум и година на раѓањето и адреса на постојаниот престој (улица, број место, општина и СР)			
5 Народност (само за војниците и питомците на ППРО)		6 Датум на стапувањето во ЈНА _____ 19____ год.	
7 Род — служба	01 пешадија	07 инженерија	13 интендантска служба
	02 артилерија	08 врска	14 санитарска служба
	03 ПА артилерија	09 АВХО	15 сообраќајна служба
	04 оклопни единици	10 техничка служба	16 други служби
	05 авијација	11 воздух. техн. служба	17 нема род — служба
	06 поморство	12 морнар. техн. служба	
8 Врз основа на постојните евиденции (единечен картон, здравствена книшка и др.) кај именуваниот здравствената способност пред регрутирањето е утврдена во:			
1. воена здравствена установа,			
2. на друго место			
9 На регрутирањето именуваниот е огласен како _____			
по точ. _____ од Списокот на болестите поради Дг. _____			

СЕГАШНА СОСТОЈБА

10 Анамнестички податоци:

11 Објективни знаци на болеста — повредата:

- 12 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И ДРУГИ НАОДИ ВАЖНИ ЗА ОЦЕНА НА СПОСОБНОСТА (да се запише називот на здравствсната установа, бројот на евиденцијата, датумот и сите наоди — податоци важни за оцена на способноста за воена служба):

13 ПРЕДЛОГ:

ДИЈАГНОЗА (поради која се упатува на оцена на способноста)

СОДРЖИНА НА ПРЕДЛОГОТ (да се наведе од кого потекнува предлогот)

Точка на Списокот на бол. _____

МИСЛЕЊЕ кога болеста, раната, повредата или озледата настанала (за питомците — ученици на воени школи член 54 од Правилникот за ВЛК, односно член 58 — за војниците и лицата во резервниот состав).

МИСЛЕЊЕ за причината и околностите под кои настанала ограничената способност, односно трајната неспособност за воена служба на активното воено лице (член 61 од Правилникот за ВЛК):

- 14 ПРИЛОЗИ И ДРУГИ ЗАВЕЛЕШКИ НА ОРГАНОТ КОЈ ГО УПАТУВА БОЛНИОТ НА ВЛК: (задолжително да се приложи уверение на командата за околностите под кои раната, повредата или озледата настанала).

Штембил на ВЛК

Потпис на лекарот,

(чин, презиме и име)

Образец СлСл ВЛК-2

(за оцена на способноста за воена служба)

Штембил на ВЛК

Реден број _____

Врз основа на член _____ од Правилникот за военолекарските комисии, оваа комисија, на заседанието одржано на _____ 19____ година, по увидот во приложената медицинска документација — по извршениот лекарски преглед на упатеното лице, како и врз основа на утврдената дијагноза, го дава во ПРВ — ВТОР степен следниот

НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ

1. Презиме, татково име и име _____
2. Чин _____ 3. Воена пошта и место _____
4. Датум на раѓањето _____ 19____ година 5. Адреса на постојаниот престој (улица, број, место, општина и СР) _____

6. СОДРЖИНА НА НАОДОТ, ОЦЕНАТА И НА МИСЛЕЊЕТО _____

7. Точка од Списокот на болестите _____

8. ДИЈАГНОЗА _____

9. МИСЛЕЊЕ НА ВЛК КОГА БОЛЕСТА, РАНАТА, ПОВРЕДАТА ИЛИ ОЗЛЕДАТА НАСТАНАЛА (за питомците — ученици на воени школи член 54 од Правилникот за ВЛК односно член 58 од Правилникот — за војниците и лицата во резервниот состав).

МИСЛЕЊЕ ЗА ПРИЧИНАТА И ОКОЛНОСТИТЕ ПОД КОИ НАСТАНАЛА ОГРАНИЧЕНАТА СПОСОБНОСТ, ОДНОСНО ТРАЈНАТА НЕСПОСОБНОСТ ЗА ВОЕНА СЛУЖБА на активното воено лице (член 61 од Правилникот за ВЛК): _____

Образложение

По извршениот лекарски преглед на болниот и по увидот во медицинската документација, комисијата го донесе горниот наод, оцена и мислење врз основа на:

10. ДОКУМЕНТАЦИЈА И ДРУГИ ПОДАТОЦИ што комисијата ги користела при давањето на наодот, оцената и мислењето (да се наведе називот на установата, бројот и датумот):

- 1.
- 2.
- 3.

Наведената документација му е вратена на оценетото лице освен на редниот број _____

ПОУКА: На овој наод, оценка и мислење _____ се изјавува приговор во рок од _____ дена.

Приговорот се поднесува усно или писмено преку воената единица или воената установа, односно органот што го упатил оценетото лице на ВЛК; преку ВЛК што дала оценка или непосредно до ВЛК на која ѝ се изјавува приговорот.

Ако приговорот се изјавува усно, органот на кого му е изјавен приговорот е должен за тоа да состави службена забелешка во која ќе се назначи содржината на изјавениот приговор.

ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

(М. П.)

Претседател на комисијата,

(чин, презиме и име)

Оцената на ВЛК, заедно со документацијата во точ. 10 ја примил на ден _____ 19— год.

Потпис на оценетото лице,

Образец СпСл ВЛК-3

Штембил

УПАТ ЗА ВОЕНОЛЕКАРСКА КОМИСИЈА

(за сите работи со исклучок на оценувањето на способноста на воените лица за воена служба)

(Назив на ВЛК на која се упатува)

- | | |
|--|---|
| 1 Презиме, татково име и име | |
| 2 Чин (сродство со носителот на осигурувањето)
— категорија на граѓанското лице | |
| 3 Воена пошта и место (само за воените лица и за членовите на семејството на активните воени лица) | |
| 4 Адреса на постојаниот престој (за сите лица: улица, број, место, општина и СР) | |
| 5 Датум на раѓањето
_____ 19— год. | 6 Датум на стапувањето во ЈНА _____ 19— год.
(за воени лица)
Година на стипендирањето _____
(за воени стипендисти) |
- 7 ПРИЧИНА ЗА УПАТУВАЊЕТО: (да се наведе што се бара од ВЛК: боледување, промена на родот — службата или местото на службувањето, оценка на способноста за воена служба на лицата од резервниот состав и сите други работи од надлежност на ВЛК).

- 8 СОДРЖИНА НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА: (да се наведат најважните податоци што ѝ овозможуваат на ВЛК да донесе наод, оценка и мислење: дијагноза, назив на здравствената установа што го изда-
ла наодот — резултатот, бројот на евиденцијата и датумот и сл.).

- 9 ПРИЛОЗИ И ДРУГИ ЗАБЕЛЕШКИ НА ОРГАНОТ ШТО УПАТУВА НА ВЛК:

Штембил на ВЛК

Потпис,

(М.П.)

Образец СвСл ВЛК-4

(за сите работи од надлежност
на ВЛК освен за оценка на спо-
собноста за воена служба)

Штембил на ВЛК

Реден број —

Врз основа на чл. — од Правилникот за военолекарските комисии, оваа комисија, на засе-
данието одржано — 19 — година, по увидот во приложената медицинска документаци-
ја и извршениот лекарски преглед на упатеното лице, како и врз основа на утврдената дијагноза и дру-
гите расположиви документи, го дава во ПРВ — ВТОР степен следниот

НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ

1 Презиме, татково име и име	
2 Чин (за воените осигуреници и други воени лица) Степен на сродството (за членовите на семеј- ствата на воените осигуреници) Категорија на лица (за други лица)	
3 Воена пошта и место (само за воените лица и членовите на семејствата на активните воени лица)	
4 Адреса на постојаниот престој (за сите лица: улица, број, место, општина и СР)	
5 Датум на раѓањето — 19 — година	6 Датум на стапување во ЈНА — 19 — год. (за воени лица) Година на стипендирањето (за воени стипендисти)

- 7 СОДРЖИНА НА НАОДОТ, ОЦЕНАТА И МИСЛЕЊЕТО:

- 8 ДИЈАГНОЗА

Образложение

(во врска со дадениот наод, оценка и мислење)

9 ДОКУМЕНТАЦИЈА и други податоци што комисијата ги користела при давањето на наодот, оцената и мислењето (да се наведе називот на установата, бројот и датумот):

- 1.
- 2.
- 3.

Наведената документација му е вратена на оценетото лице освен на редниот број _____

ПОУКА: На овој наод, оценка и мислење _____ се изјави приговор во рок од _____ дена.

Приговорот се поднесува усно или писмено преку воената единица или воената установа односно органот што го упатил оценетото лице на ВЛК; преку ВЛК што дава оценка или непосредно преку ВЛК на која ѝ се изјавува приговорот.

Ако приговорот се изјавува усно, органот на кому е изјавен приговорот е должен за тоа да состави службена забелешка во која ја назначува содржината на изјавениот приговор.

ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Претседател на комисијата,

(МП) _____

(чин, презиме и име)

Образец СвСл ВЛК-5

Задолжително да се понесе со себе здравствена исправа (книшка — легитимација)

Штембил на ВЛК

_____ (назив на органот преку кој се повикува лицето на преглед кај ВЛК)

П О З И В

ЗА ПРЕГЛЕД НА ВОЕНОЛЕКАРСКА КОМИСИЈА

Врз основа на примената и прегледаната документација доставена со упатницата на ВЛК, се повикува _____

(чин, презиме, татково име и име)

од Воената пошта _____ место _____ со адреса на постојаниот престој (улица, број, место, општина и СР) _____

да ѝ се јави на Военолекарската комисија _____

со седиште во _____

(адреса: улица, број и сл.)

на _____ 19____ година во _____ часот, заради преглед и донесување оценка на ВЛК.

Претседател на ВЛК

(МП) _____

При прегледот на примената документација ВЛК утврди дека е потребно да ги прибавите уште следните документи:

Во случај ако не сте во можност до определениот ден да ги прибавите наведените документи или од опраздани причини сте спречени да дојдете на преглед, должни сте навреме да ја известите оваа ВЛК која ќе ви закаже нов термин за преглед. Доколку не ја известите ВЛК и не се јавите на позивот ВЛК ќе ја разгледа можноста да донесе оценка само врз основа на медицинската документација или предметот ќе го врати без наод, оценка и мислење.

730.

Врз основа на точка 11 од Одлуката за користењето на девизите што граѓаните и граѓанските правни лица ги држат на девизна сметка или на девизен штеден влог и за условите и начинот на продажбата на одделни производи од домашно производство за динари што потекнуваат од продажбата на девизи и за ослободувањето од плаќање на основниот данок на промет на тие производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/82 и 64/82), во спогодба со сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи, сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА ДЕВИЗИТЕ ШТО ГРАЃАНИТЕ И ГРАЃАНСКИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА ГИ ДРЖАТ НА ДЕВИЗНА СМЕТКА ИЛИ НА ДЕВИЗЕН ШТЕДЕН ВЛОГ И ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБАТА НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ОД ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ДИНАРИ ШТО ПОТЕКНУВААТ ОД ПРОДАЖБАТА НА ДЕВИЗИ И ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕТО ОД ПЛАЌАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ТИЕ ПРОИЗВОДИ

1. Со ова упатство се регулира постапката на продажбата на одделни производи од домашно производство (во натамошниот текст: производи) за динари што потекнуваат од продажба на конвертибилни девизи од девизните сметки или девизните штедни влогови во смисла на Одлуката за користењето на девизите што граѓаните и граѓанските правни лица ги држат на девизна сметка или на девизен штеден влог и за условите и начинот на продажбата на одделни производи од домашно производство за динари што потекнуваат од продажбата на девизи и за ослободувањето од плаќање на основниот данок на промет на тие производи (во натамошниот текст: Одлуката).

2. При продажбата на производи во смисла на Одлуката продавачот задолжително испоставува фактура во која ја искажува вкупната продажна цена на производите, износот на основниот данок на промет, како и продажната цена на производите, намалена за износот на основниот данок на промет.

Фактурната вредност на производите продадени во смисла на став 1 од оваа точка, намалена за износот на основниот данок на промет, треба да биде еднаква, односно не може да биде поголема од износот на динарската противвредност на девизите продадени во смисла на точка 1 од Одлуката.

3. Граѓаните од точка 4 на Одлуката — иматели на девизни сметки и девизни штедни влогови во конвертибилни девизи кај овластената банка, односно кај Поштенската штедилница можат да купуваат производи од таа точка под условите утврдени со точка 6 од Одлуката, со поднесување на потврда од овластената банка, односно од Поштенската штедилница за извршената продажба на девизни ст девизните сметки или од девизните штедни влогови.

Потврдата од став 1 на оваа точка му се издава на сопственикот на девизна сметка или на девизен штеден влог во еден примерок кој му го предава на продавачот на производите при купувањето.

Ако плаќањето на стоките се врши по вирмански пат или непосредно со исплатени динари на благајната на банката, овластената банка, односно Поштенската штедилница е должна во рубриката „Цел на дознаката“ на образецот 41 СОК, односно во празниот простор на налогот за исплата на динарите на нејзината благајна, да ги внесе следните податоци:

„Продадено _____
(ознака на валутата и износ)
од девизната сметка — штедниот влог бр. _____

(број на сметката и име на сопственикот на сметката) заради купување на стоки во смисла на Одлуката објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/82 и 64/82.

(потпис и печат на овластеното лице)

Ако продавачот не ги испорача платените производи во договорениот рок ќе му ја врати на купувачот, по негово барање, потврдата од став 1 и документот од став 6 на оваа точка, како и динарскиот износ уплатен по тој основ.

Ако динарите што потекнуваат од продажба на девизи од девизните сметки или девизните штедни влогови се користат во смисла на точка 5 од Одлуката (уплата на производи од точка 4 став 2 на Одлуката) за потребите на членовите на семејството на сопственикот на девизната сметка, односно на девизниот штеден влог, тоа мора посебно да се назначи на потврдата од став 1 на оваа точка.

Кон потврдата од став 1 на првата точка граѓаните, при купувањето на производи во смисла на Одлуката, задолжително прилагаат и еден од следните документи:

1) потврда од органот надлежен за работите на вработувањето во републиката, односно во автономната покраина што ја води евиденцијата за упатувањето на работниците на работа во странство, со која се докажува дека граѓанинот привремено е вработен во странство;

2) потврда од организацијата на здружен труд, асоцијацијата на здружен труд или органот на општествено-политичката заедница, со која се докажува дека граѓанинот преку тие организации е вработен во странство во периодот од најмалку три месеци;

3) потврда од надлежната институција во странската земја во која е стекнато наследство, преведена од страна на овластен судски толкувач, со која се докажува стекнувањето на наследството во странство;

4) решение од органот на управувањето, односно од надлежниот орган за упатување на граѓанинот на службен пат во странство, како и потврда за износот на девизите исплатени за тие цели;

5) потврда за наплата на девизите од странство по основ на авторски хонорари, која го содржи и износот на девизите наплатени по тој основ.

Сопствениците на девизни сметки, односно на девизни штедни влогови што ги продаваат своите девизи заради добивање на каков и да е вид кредит не можат врз основа на така извршената продажба да ги користат даночните олесненија во смисла на Одлуката.

Продавачот, при продажбата на производи во смисла на Одлуката и ова упатство, ја зема од купувачот потврдата од став 1 и документот од став 6 на оваа точка и тие му служат како доказ за правдање на ослободувањето на односните производи од плаќање на основниот данок на промет на производи. Тие потврди продавачот ги остава заедно со примерокот на фактурата за извршената продажба на производите и на нив ја става клаузулата: „Искористено“.

4. Продажбата на производи во смисла на точка 9 став 1 одредба под 1 од Одлуката за динари што потекнуваат од продажба на овластен менувач на ефективни странски пари, на банкарски чекови и кредитни писма, што гласат на конвертибилни девизи, се врши со поднесување на потврда за купување на конвертибилните девизи од овластената банка, Поштенската штедилница или овластениот менувач во земјата, на која се запишува клаузулата: „Потврдата служи исклучително за купување на производи со даночни олесненија во смисла на Одлуката објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/82 и 64/82“.

Потврдата од став 1 на оваа точка му се издава на купувачот во един примерок на образецот пропишан со Упатството за вршење и контрола на менувачки работи, број 24/III/18 од 10 јули 1981 година, со сите измени и дополненија, што го издаде Народната банка на Југославија.

Потврдата за продажбата на девизите од став 1 на оваа точка не може под никои услови да се издава во дупликат, ниту може да се користи нејзината фотокопија, во смисла на Одлуката.

Потврдата од став 1 на оваа точка му служи на продавачот како оправдувачки документ за ослободување на односните производи од плаќање на основниот данок на промет на производи и се остава заедно со фактурата за извршената продажба од точка 2 на ова упатство.

Продавачот ја запишува на потврдата клаузулата: „Искористено за купување на производи според фактурата број: _____ од _____.“ На фактурата, кон која се остава потврдата од став 1 на оваа точка, продавачот ја запишува и клаузулата: „Износот според оваа фактура е наплатен во динари што потекнуваат од продажба на девизи, во смисла на точка 9 став 1 одредба под 1) од Одлуката, според потврдата број _____ од _____.“

5. Продажбата на производи во смисла на точка 9 став 1 одредба под 2) од Одлуката со плаќање преку меѓународна парична картичка издадена од страна на странски издавач — емитент, може да се врши во продажните места на организациите на здружен труд што имаат склучени договори за таков начин на продажба со застапниците во земјата под услови на конвертибилно плаќање.

При продажбата извршена во смисла на став 1 од оваа точка, продавачот, во образецот „Евиденција на потрошокот“, задолжително ја искажува вкупната продажна цена на производите, износот на основниот данок на промет, како и продажната цена, намалена за износот на основниот данок на промет.

Кон копијата на фактурата од точка 2 на ова упатство, која служи како доказ за оправдување на ослободувањето на односните производи од плаќање на основниот данок на промет, продавачот прилага един примерок од поништениот образец „Евиденција на потрошокот“, кој ги содржи сите податоци од меѓународната парична картичка со која е извршено плаќање на производите во смисла на Одлуката и ова упатство.

Со меѓународните парични картички што ги издал домашен емитент не може да се врши купување, односно плаќање на производи во смисла на Одлуката и ова упатство.

6. Продажбата на производи во смисла на точка 9 став 1 одредба под 3 од Одлуката со плаќање со евротек влечен на странска банка кој гласи на динари, односно со поштенски чек влечен на странска поштенска штедилница кој гласи на динари, може да се врши во продажните места на организациите на здружен труд што склучиле договор со овластената банка, односно со Поштенската штедилница. Поблиски упатства за постапката и работата со тие чекови обезбедува овластената банка, односно Поштенската штедилница.

Ако во прометот се појави евротек, односно поштенски чек, кој гласи на странска конвертибилна валута, може да се примени постапката пропишана во точка 4 од ова упатство.

Продавачот што извршил продажба на производи во смисла на став 1 од оваа точка, е должен секојдневно да составува спецификација на примените евротекчеви, односно поштенски чекови што гласат на динари, врз основа на кои е извршена продажба на производите во смисла на Одлуката. Таа спецификација содржи: број и датум на евротекот, односно на поштенскиот чек, назив на странската банка, односно на странската поштенска штедилница на која чекот е влечен — која го издала, име и презиме на сопственикот на чекот и износ во динари.

Спецификацијата од став 3 на оваа точка ѝ се предава секојдневно, односно најдоцна на првиот нареден ден на овластената банка, односно на Поштенската штедилница. Овластената банка, односно Поштенската штедилница, со печат и потпис, на нејзиното овластено лице, на спецификацијата го потврдува датумот на приемот на евротекчевите, односно на поштенските чекови.

Кон спецификацијата од став 3 на оваа точка продавачот прилага копија на фактурата од точка 2 на ова упатство, која служи како доказ за правдање на ослободувањето на односните производи од плаќање на основниот данок на промет, по кои е извршена продажба на производите во смисла на Одлуката, со плаќање со евротекчевите, односно со поштенските чекови наведени во таа спецификација.

Со евротекчеви што ги издале домашните банки не можат да се плаќаат, односно да се купуваат производи во смисла на Одлуката и ова упатство.

7. Продажбата на производи во смисла на Одлуката може да се врши и врз основа на дознаки од странство во конвертибилни девизи, согласно со точка 9 став 1, одредба под 4 од Одлуката.

Продажбата на производи во смисла на став 1 од оваа точка продавачот ја врши дури по приемот на извештајот на образецот 745 „Налог за распоред на девизите“.

Образецот 745 продавачот го прилага кон копијата на фактурата од точка 2 на ова упатство, кој служи како доказ за правдање на ослободувањето на односните производи од плаќање на основниот данок на промет.

Купувањето и плаќањето на производи во смисла на став 1 од оваа точка можат да се вршат само со дознаки од странство што гласат на конвертибилни девизи.

8. На продадените производи од точка 4 на Одлуката ослободувањето од плаќање данок на промет на производи се однесува само на основниот данок на промет, и тоа продажбата да ја извршат непосредно било производителите или трговските и други организации на здружен труд преку своите складови, стоваришта или други деловни единици. Ако во продажната цена на производите е засметан данокот на промет, даночниот обврзник — продавач го исклучува тој данок од продажната цена со примена на соодветна пресметковна даночна стапка. При продажбата на производи за кои купувачот сам плаќа данок на промет (моторни возила и др) се постапува согласно со одредбите од член 15 на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот, и за тоа на фактурата се става посебна клаузула со повикување на правниот основ за даночното ослободување (член 36 став 1 точка 2 и став 3 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот и точка 6 од Одлуката).

9. За продажбата на определени производи во смисла на одредбите од Одлуката, продавачот — даночен обврзник обезбедува посебна даночна евиденција, со тоа што за засметаниот, а ненаплатен основен данок на промет по тој основ ја намалува обврската, и тоа на секои 15 дена во месецот или по истекот на месецот, односно зависно од роковите на пријавувањето на обврските за плаќање на аконтацијата на данокот на промет кај надлежната служба на општественото книговодство.

Продавачите — даночни обврзници, покрај воденето на посебната евиденција од став 1 на оваа точка, за продажбата од тој став составуваат и посебни полугодишни извештаи за продажбата на производи извршена во смисла на Одлуката и ги доставуваат до надлежните републички, односно покраински секретаријати за финансии според територијалната припадност на продавачот — даночен обврзник, односно на деловната единица што извршила промет, во рок од 30 дена од денот на истекот на полугодието, кои збирните извештаи ќе ги доставуваат до Сојузниот секретаријат за финансии во рок од 60 дена од денот на истекот на односното полугодие.

Со извештаите од став 2 на оваа точка се опфаќа вкупниот износ на динарите наплатен по основ на продажбата во смисла на одредбите од Одлуката во извештајниот период, како и вкупниот износ по основ на ослободувањето од плаќање на основниот данок на промет на производи.

10. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за спроведување на Одлуката за користењето на девизите што граѓаните и граѓанските правни лица ги држат на девизна сметка или на девизен штеден влог и за условите и начинот на продажбата на одделни производи од домашно производство за динари што потекнуваат од продажбата на девизи и за ослободувањето од плаќање на основниот данок на промет на тие производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/82).

11. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-8134/1-2
26 октомври 1982 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Јоже Флорјанчич, с. р.

731.

Врз основа на точка 7 од Одлуката за условите и начинот на продажба на одделни производи од домашно производство на странски физички лица за динари што потекнуваат од продажба на ефективни странски пари и за ослободување од плаќање основен данок на промет на тие производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/82), во спогодба со сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи, сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБА НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ОД ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО НА СТРАНСКИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА ЗА ДИНАРИ ШТО ПОТЕКНУВААТ ОД ПРОДАЖБА НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ И ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ОСНОВЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ТИЕ ПРОИЗВОДИ

1. Во Упатството за спроведување на Одлуката за условите и начинот на продажба на одделни производи од домашно производство на странски физички лица за динари што потекнуваат од продажба на ефективни странски пари и за ослободување од плаќање основен данок на промет на тие производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/82) во точка 2 став 2 зборот: „помала“ се заменува со зборот: „позолема“.

2. Во точка 7 зборовите: „или на оние производи што не подлежат на плаќање на данок на промет“ се бришат.

3. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-8133/1-2
26 октомври 1982 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јоже Флорјанчич, с. р.

732.

Врз основа на член 21 став 1 од Законот за контрола на предметите од скапоцени метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/81), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ФОРМАТА НА ЗАКОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ

1. Во Наредбата за формата на знакот на производителот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/82) во точка 4 бројот: „20“ се заменува со бројот: „25“.

2. Во точка 6 во одредбата под 1 се додаваат пет форми на знакот на производителот, и тоа:



Во одредбата под 2 зборот: „дваесет“ се заменува со зборовите: „дваесет и пет.“

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 04-2512/2
3 ноември 1982 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери и
скапоцени метали,
Милисав Воичкиќ, с. р.

733.

Врз основа на член 30 и член 66 став 1 точка 5 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 41/81), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА НИВНАТА ДНЕВНА ЛИКВИДНОСТ

1. Во Одлуката за начинот и условите на користење на резервниот фонд на банките и на другите финансиски организации за одржување на нивната дневна ликвидност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/81 и 57/82) по точка 3 се додаваат нови точ. 4 и 5, кои гласат:

„4. Банката може да користи средства на резервниот фонд и во текот на денот пред завршувањето на дневната обработка во платниот промет ако на својата жиро-сметка нема доволно средства за извршување на налогот во смисла на член 82 ст. 1 и 2 од Законот за Службата на општественото книговодство.

Банката може да користи средства на резервниот фонд во смисла на став 1 од оваа точка при пуштањето во оптек на пласманите што се однесуваат на извоз на стоки и услуги со кои се обезбедува девизен прилив, на откуп и залихи на пченка, шеќерна репа, маслодајни култури и тутун и на производството на пченица.

Во случај на користење на средствата на резервниот фонд во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка, банката поднесува до Службата на општественото книговодство налог за пренос на средствата од својата посебна сметка на средствата на резервниот фонд на својата жиро-сметка.

За користењето на средствата на резервниот фонд, во смисла на одредбите од оваа точка, банката е должна веднаш да ја извести народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина, сообразно на постапката што е предвидена во случај на користење средства на резервниот фонд во смисла на член 86 од Законот за Службата на општественото книговодство.

5. Средствата на резервниот фонд, користени во смисла на точка 4 од оваа одлука, банката е должна да ги врати во согласност со одредбите од точка 3 став 1 на оваа одлука.

Користењето на средствата на резервниот фонд на банката, во смисла на точка 4 од оваа одлука, не може да трае подолго од 15 дена.“

2. Дополнението на Одлуката за начинот и условите на користење на резервниот фонд на банките и на другите финансиски организации за одржување на нивната дневна ликвидност во поглед

на користењето на средствата на резервниот фонд, извршено со оваа одлука, важи до 31 декември 1982 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 51
5 ноември 1982 година
Белград

Го заменува претседателот на Советот на гувернерите
заменик-гувернер
на Народната банка на Југославија,
Миодраг Вељковиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 2 И 12 ОД ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА

1. Уставниот суд на Југославија, по сопствена иницијатива, го донесе решението У-бр. 67/79 од 17 февруари 1982 година за поведување постапка за оценување на уставноста на одредбите од чл. 2 и 12 на Законот за данокот на промет на недвижности и права („Службени гласник СР Србије“, бр. 20/77), во делот со кој се пропишува оданочување на преносот на правото на користење на градежни објекти, со надоместот, помеѓу другото и поради тоа што со оданочувањето на дел од прометната вредност на градежниот објект, која е резултат од градската рента, се зафаќа во буџетот дел од стекнатиот доход, под исклучително повољни погодности, и што се доведуваат во нерамноправна положба во работењето и стекнувањето доход општествените правни лица кои купуваат градежни објекти со оданочување, во однос на оние кои изградуваат градежни објекти како инвеститори без оданочувања.

2. Со одредбите на член 2 од наведениот републички закон е уредено, помеѓу другото, како промет на недвижност и права, во смисла на одредбите на овој закон, да се смета и преносот со надомест на правото на располагање во поглед на недвижностите во општествена сопственост.

Со одредбите на член 12 од овој закон е уредено дека стапките на данокот на промет на недвижности и права се прогресивни, а по исклучок тис на прометот на градежни објекти се пропорционални на основицата што ја сочинува прометната вредност, а прогресивни на основицата што ја сочинува разликата меѓу прометната и градежната вредност.

3. Во одговорот на решението за поведување постапка, и на јавната расправа, Собранието на СР Србија наведе дека разликата меѓу прометната и градежната вредност на објектот не е исто што и стекнат доход, туку противвредност на отуѓено основно средство, која се внесува во деловниот фонд на општественото правно лице и дека со оданочувањето на прометот на градежни објекти не се доведуваат во нерамноправна положба општествените правни лица што купуваат градежни објекти, во однос на оние што тие објекти ги изградуваат како инвеститори, бидејќи не се знае дали за градежниот објект посебе се плаќа со купување или со изградба.

4. Разлика меѓу прометната вредност и проценетата градежна вредност на објект во градот е градската рента, односно вредноста која е резултат од исклучителни погодности, а се стекнува како дел од доходот на купувачот или продавачот, при што е без влијание дали таа вредност ја стекнува купувачот во текуштото работење, користејќи ја соодветната погодност, или продавачот во цената антиципирано го остварува очекуваниот екстра доход што, инаку, би го остварил купувачот. Зафакането на оваа разлика, односно на градската рента во буџетот за општа потрошувачка, преку данокот на промет на недвижности, значи, всушност, користење на дел од доходот стекнат под исклучителни погодности за општа потрошувачка. Бидејќи вака стекнатиот дел од доходот, според одредбите на член 18 од Уставот на СФРЈ, се користат за развој на организацијата на здружен труд во која е остварен, или за развој на материјалната основа на здружениот труд во општината и републиката, односно автономната покраина, Судот заседе став дека оспорените одредби не се согласни со оваа уставна одредба.

Прибавувањето градежни објекти со изградба во сопствена режија се смета, во важечките прописи, како промет, па пропишувањето на обврски за плаќање данок само при купувањето и за неплаќање при изградбата претставува нееднакви услови во работењето и стекнувањето доход на единствениот југословенски пазар, што не е согласно со одредбите на член 251 став 2 од Уставот на СФРЈ. Тврдењето во одговорот на Собранието на СР Србија дека не се знае дали за градежни објекти повеќе се плаќа со купување или со изградба и дека поради тоа општествените правни лица кои купуваат објекти и плаќаат данок и лицата што ги изградуваат во сопствена режија без обврска за плаќање данок не се во нерамноправна положба, Судот не можеше да го прифати бидејќи во секој случај, тие вредности можат да се утврдат, па обврзувањето на плаќање данок само на едните претставува нееднакви услови во работењето и стекнувањето доход.

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 384 од Уставот на СФРЈ и член 28 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, по одржаната јавна расправа, на седницата за советување и гласање, одржана на 7 октомври 1982 година, донесе, со мнозинство на гласови

О д л у к а

Се утврдува дека одредбите на чл. 2 и 12 од Законот за данокот на промет на недвижности и права, во делот со кој се пропишува оданочување на преносот на правото на користење градежни објекти со надомест, не се во согласност со одредбите на чл. 18 и 251 став 2 од Уставот на СФРЈ.

Собранието на Социјалистичка Република Србија е должно, во смисла на член 384 став 2 од Уставот на СФРЈ, во рок од шест месеци, да ги усогласи овие одредби со Уставот на СФРЈ.

Оваа одлука Судот ја донесе во состав: претседателот на Судот проф. д-р Александар Фира и судиите: Рамадан Враниќи, д-р Васил Гривчев, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Славко Кухар, Владимир

Кривиц, Воислав Ракиќ, Мустафа Сефо, д-р Јосиф Трајковиќ, Мијушко Шибалиќ и Иван Франко.

У-бр. 67/79
7 октомври 1982 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
д-р Александар Фира, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, е утврдено дека во текстот на Одлуката за користењето на девизите што граѓаните и граѓанските правни лица ги држат на девизна сметка или девизен штеден влог и за условите и начинот на продажбата на одделни производи од домашно производство за динари што потекнуваат од продажбата на девизи и за ослободувањето од плаќање на основниот данок на промет на тие производи, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/82 и 64/82, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

И С П Р А В К А

НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА ДЕВИЗИТЕ ШТО ГРАЃАНИТЕ И ГРАЃАНСКИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА ГИ ДРЖАТ НА ДЕВИЗНА СМЕТКА ИЛИ НА ДЕВИЗЕН ШТЕДЕН ВЛОГ И ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБАТА НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ОД ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ДИНАРИ ШТО ПОТЕКНУВААТ ОД ПРОДАЖБАТА НА ДЕВИЗИ И ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕТО ОД ПЛАЌАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ТИЕ ПРОИЗВОДИ

1. Во точка 5 наместо зборовите: „од став 3“ треба да стои: „од став 2“.

2. Во точка 11 наместо зборовите: „на одредбите од точ. 4 до 8“ треба да стои: „на одредбите од точ. 4 до 9“.

3. Во завршната одредба наместо бројот: „12“ треба да стои: „13“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 8 ноември 1982 година.

У К А З И

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА НИКАРАГВА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА НИКАРАГВА

I

Се отповикува

Емил Дурина од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Никарагва со седиште во Костарика.

II

Се назначува

Бранко Вукушиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Обединетите Држави на Мексико, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Никарагва со седиште во Мексико.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува со сила веднаш.

У. бр. 43

21 октомври 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ХОНДУРАС И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ХОНДУРАС

I

Се отповикува

Емил Дурини од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Хондурас со седиште во Костарика.

II

Се назначува

Бранко Вукушиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Обединетите Држави на Мексико, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Хондурас со седиште во Мексико.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 44

22 октомври 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОСТАРИКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОСТАРИКА

I

Се отповикува

Емил Дурини од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Костарика.

II

Се назначува

Анто Топали, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Панама, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Костарика со седиште во Панама.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 45

25 октомври 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна	Страна
727. Одлука за валоризација на средствата што републиките и автономните покраини ги уплатиле за 1981 година за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година — — — — —	1569	води од домашно производство на странски физички лица за динари што потекнуваат од продажба на ефективни странски пари и за ослободување од плаќање основен данок на промет на тие производи 1588
728. Одлука за распоредот на работното време во сојузните органи на управата и сојузните организации — — — — —	1570	732. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за формата на знакот на производителот — — — — —
729. Правилник за военолекарските комисији —	1570	733. Одлука за дополние на Одлуката за начинот и условите на користење на резервниот фонд на банките и на другите финансиски организации за одржување на нивната дневна ликвидност — — — —
730. Упатство за спроведување на Одлуката за користењето на девизите што граѓаните и граѓанските правни лица ги држат на девизна сметка или на девизен штеден влог и за условите и начинот на продажбата на одделни производи од домашно производство за динари што потекнуваат од продажбата на девизи и за ослободувањето од плаќање на основниот данок на промет на тие производи — — — —	1586	Одлука за оцена на уставноста на одредбите на чл. 2 и 12 од Законот за данокот на промет на недвижности и права — —
731. Упатство за измени на Упатството за спроведување на Одлуката за условите и начинот на продажба на одделни произ-		Исправка на Одлуката за користење на девизите што граѓаните и граѓанските правни лица ги држат на девизна сметка или на девизен штеден влог и за условите и начинот на продажбата на одделни производи од домашно производство за динари што потекнуваат од продажбата на девизи и за ослободувањето од плаќање на основниот данок на промет на тие производи 1590
		Укази — — — — —
		1590